



## ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОЦНЕЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО

или за други настани и околности, кои имаат влијание на зголемување на ризикот и може да доведат до неплаќање на извозното побарување

### ЗА: ОСИГУРИТЕЛОТ – МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД

1. Осигуреник: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

контакт лице: \_\_\_\_\_ телефон: \_\_\_\_\_

Број на полисата за осигурување: \_\_\_\_\_

2. Должник: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Податоци за ненаплатени фактури:

Број и датум на фактурата	Датум на достасување	Износ на фактурата	Ненаплатено побарување	Обезбедување на плаќањето(меница, чек, акредитив)

4. Причина за неплаќање (доцна испорака, рекламации, несолвентност, друго):

.....

5. Превземени мерки за наплата на побарувањето:

.....

6. Очекувани идни мерки:

.....

7. Дополнителни информации (понуда на должникот да ги врати стоките, објавување на несолвентност.)<sup>1</sup>

.....

.....

Во \_\_\_\_\_, на датум \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Со известувањето треба да се приложи:

- Копија на договорот
- Копија на фактурата
- Копија на целокупната релевантна документација
- Документација согласно со одредбите на полисата за осигурување